

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 август 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Ибраими Мухамет од Тетово УП2 09-161/21 од 6 јули 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-90 од 15 јуни 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-90 од 15 јуни 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Ибраими Мухамет од Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-161/21 од 6 јули 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-90 од 15 јуни 2021 година на КЕЦ Тетово, против висината на трошокот (25.256,00 денари) за промена од монофазен во трофазен приклучок.

Според Електродистрибуција, бидејќи се работи за две броила = издадено е РСПДМ за стандарден. По доставен Приговор до РКЕ, РКЕ го усвојува приговорот и го задолжува Електродистрибуција да издаде промена по ценовник, но со направен технички превид за цената, повикувајќи се на стариот Ценовник за услуги на ЕВН. Сега е издадено РСПДМ согласно важечкиот Ценовник.

На седницата од 28 јули 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-161/21 од 6 јули 2021 година со прилог:

-Приговор

-Решение УП2 09-249/20 од 11 февруари 2021 година на Регулаторната комисија за енергетика

-Решение УП2 09-249/20 од 30 декември 2021 година на Регулаторната комисија за енергетика

и на седницата се заклучи Електродистрибуција да го достави сега обжаленото Решение, при што истото беше доставено на 3 август 2021 година, при што на 17 август 2021 година Приговорот повторно се разгледуваше.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, од доставеното Решение се утврди дека истото е издадено со надомест кој е согласно постоечкиот Ценовник за услуги на ЕВН Македонија АД Скопје.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–161/21
19 август 2021 година
Скопје

Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi